

Дел/ Секција	Референца	Измени
0.1	Параграф 1	Влијанието врз дизајнот и имплементација на системот за управување со квалитет на организацијата се редифинирани вклучувајќи внимание и ризици кон животната средина.
	Параграф 2	Изјавата за каде и кој може да го користи стандардот сега вклучува законски барања како и потрошувач и регулаторни барања и објаснува дека овие барања се ограничени на оние применливи на производот
0.2	Параграф 2/3	Мало појаснување на процесните дефиниции
0.3		Изменет опис на поврзаноста на ISO 9001 и ISO 9004. Продолжуваат да се надополнуваат.
	Забелешка	Нова забелешка изнесува дека ISO 9004 е под ревизија
0.4	Параграф 1	Додадена е забелешка дека развојот на ISO 9001: 2008 е направен земајќи го во предвид ISO 14001:2004, и упатување на Анекс А за поврзаност на стандардите.
1.1	Подточки а) и б)	Повторно законските барања се вметнати како во 0.1
	Забелешка	Забелешката 1 е коригирана за да вклучи коментари кој се однесуваат на купените производи како и продукти од реализацијата на процесите. Забелешка 2 е додадена објаснувајќи дека законските и регулаторните барања може да се изразени како правни барања.
1.2	Параграф 3	Повторно законските барања се додадени
2	Параграф 1	Изменет за да нагласи користење на референтни документи
	Параграф 2	Упатувањето кон ISO 9000 сега кажува дека е верзија од 2005 год.
3	Параграф 2и3	Објаснувањето на тоа кој е “потрошувач”, “организација” и “добавувач” се отстранети
4.1	Подточки	а) зборот идентификува е заменет со утврди е) каде е приложливо е додадено на мери
	Параграф 4	Изјавата поврзана со процеси извршувани од надворешните соработници е малку преработена и акцентирано е дека контролата на надворешните соработници ќе биде дефинирана во системот за управување со квалитет. Што е ново “ЌЕ БИДАТ”
	Забелешка	Забелешка 1 “анализи и подобрување” додадено на листата вклучени процеси. Забелешка 2 е додадена која дава дефиниција на процеси извршувани од надворешни соработници(извори) Забелашка 3 се проширува на видот контрола која може да се приложи на процес извршувач од надворешен

		соработник(извор) со цел да се обезбеди контрола над нив, вклучително и поврзување со 7.4 Набавка.
4.2.1	c) и d)	Редот на зборовите е малку изменет но намерата и смислата останува иста. Барањата за записи во претходната подточка e) се вметнати во подточките c) и d).
	Забелашка	Забелешка 1 е додадена за разјаснување дека еден документ може да вклучи и барање за една или повеќе процедури. Барање за документирана процедура може да биде покриена со повеќе од еден документ.
4.2.3	f)	Разјаснување дека спомнатите надворешните документи се оние кои се употребуваат во Системот за управување со квалитет СУК
4.2.4		Ограничени на три параграфа но ги содржат истите барања. “ЌЕ БИДАТ“ барањето за контрола е акцентирано.
5.5.2	Параграф 1	Барањето претставникот на раководството треба да биде член на менаџментот на организацијата е додадено
	Забелешка	Промена на зборот “контакт“ во “контактира“
6.2.1	Параграф 1	Промена во местата на зборовите за да се замени зборот “квалитет на производот“ со “сообразеност со барањата за производот“.
	Забелешка	Нова забелешка е додадена во врска со ефектите на директна и индиректна сообразеност на персоналот.
6.2.2	Наслов	Промена на насловот но само во редоследот на зборовите Компетентност, тренинг и свесност
	a)	Каде сегашната верзија спомнува “влијаат на квалитетот на производот“ сега стои “влијаат на сообразеноста со барањата за производот“
	b)	b) сега кажува дека “каде е приложливо“ тренинг треба да биде обезбеден “да се постигнат потребната компетентност“
6.3	c)	Сега вклучува информациона системи
6.4	Забелешка	Нова забелешка е додадена да се разјасни што се подразбира под “работна средина“ и дава некои примери како бучава, температура, влажност.
7.1	b)	Малку преработена
	c)	Зборот “мерење“ е додаден на списокот зборови
7.2.1	c)	Зборот “поврзани“ е променет со “приложливи“
	d)	Зборот “утврдени“ е променет со “сметат за неопходни“
	Забелешка	Нова забелешка е додадена за да објасни фразата “постпродажни активности“ што може да вклучи пр. Гаранции и сл.

7.3.1	Забелешка	Нова забелешка е додадена да се објасни дека преиспитување на дизајнот, верификација и валидација(потврдување) се различни активности и можат да се извршуваат одвоено или во некои комбинации, верификација и валидација може да се извршуваат заедно.
7.3.2	Параграф 2	Зборот “овие влезни” станува “влезните”
7.3.3	Параграф 1	Зборот “обезбедени во форма што овозможува” е заменето со “во облик прикладен за” .
	b)	Зборот “за” пред услуги е одстранет.
	Забелешка	Нова забелешка е додадена која се однесува на вклучувањето на зачувување на производите.
7.5.1	d)	“мерени инструменти” е заменето со “мерна опрема”
	f)	“пуштање” е заменет со “пуштање на производот”
7.5.2	Параграф 1	Реченици комбинирани со отстранување на “Ова ги вклучува секои процеси каде” и вклучувањето на “и, како последица на”
7.5.3	Параграф 2	Додадено барање да се разјасни дека инспекцијата и тест статусот мора да бидат утвдени “за време(преку) на реализација на производот
	Параграф 3	Малку преработени се барањата за записи кој спаѓаат под следливост
7.5.4	Параграф 1	Преработка на барањата за информирање на корисниците ако има проблем и да се чуваат записи.
	Забелешка	Фразата “и лични податоци” е додадена во забелешката за интелектуална сопственост.
7.5.5	Параграф 1	Преработен и заменети места на “сообразеност на” до “со намера да се одржи сообразеност со барањата. “Оваа” е заменета со “ Како приложено”
7.6	Наслов	Промена во насловот од “мерни инструменти” во “мерна опрема”.
	Параграф 1	Промена од “мерни инструменти” во “мерна опрема” и отстранување на референцата со 7.2.1.
	a)	Додавање на “или двете” после верификувано(потврдено)
	c)	Целосна промена на редоследот на зборовите но без промена
	Параграф 4 и 5	Последната реченица од параграфот 4 е направена во посебен параграф без да се направат промени.
	Забелешка	Оригиналната забелешка е отстранета и заменета со забелешката со цел да ја објасни верификацијата(потврдата) и управување со оформеноста на компјутерскиот софтвер (на места каде се користи за надгледување и мерење.

8.1	a)	“на производот“ заменето со “со барањата за производот“
8.2.1	Забелешка	Забелешка е додадена да се дадат некои идеи за тоа како да се измери задоволеноста на купувачот(корисникот).
8.2.2	Параграф 2	“Овие“ е додаден на изборот на оценувачи.
	Параграф 3	Барањето за документирана процедура е преработено но останува непроменета смислата.
	Параграф 4	Нова забелешка . Земени се барањата за записи од параграфот 3 и им е дадена посебен акцент.
	Параграф 5	Барање за раководителот(менаџерот) одговорен за оделот што се оценува, за да се осигура дека “потребните корекции и корективни активност “ биле додадени.
	Забелешка	Забелешка што дава поврзаност со ISO 19011
8.2.3	Параграф 1	Фразата “да се осигури сообразеноста на производот“ е отстранета.
	Забелешка	Забелешката е додадена со цел да објасни дека организацијата треба видот на надгледување и мерење на процесите и кој е степенот на нивното влијание врз квалитетот и системот за управување со квалитет СУК.
8.2.4	Параграф 1	Барањето да “одржува доказ за сообразеност со прифатливи критериуми“ е поместено но се уште е барање.
	Параграф 2 и 3	Доказ на сообразеност е преместен во параграфот 1. Разјаснување на фактот дека производите пуштени/сервис испорака е “до корисниците“ е додадено.
8.3	Параграф 1	Барањето за документирана постапка е преработено но смислата останува иста.
	Параграф 2	Фразата “ каде е приложливо“ е додадена на методот /начинот на справување со несообразени производи.
	d)	Новата подточка, беше параграф 4 во однос активности кој ќе се преземат откако испораката ќе се направи.
	Параграф 3 и 4	Содржината не е променета но заменета.
8.4	b)	Промена во референците од 7.2.1 во 8.2.4
	c)	Додавање на референците 8.2.3 и 8.2.4.
	d)	Додавање на референцата 7.4
8.5.2	Параграф 1	Причина станува причините
	f)	Додавање “ефективноста на“ на Корективна активност
8.5.3	e)	Додавање “ефективноста на“ на Превентивната активност
Анекс	Сите	Ажурирање за да се покаже ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004